

SAMSUNG SGH-i320 ПРИСТИГНУВА И ВО ЕВРОПА



Од Samsung информираат дека наскоро ќе почнат со испорака на својот SGH-i320 Windows Mobile 5.0 уред, кој почетно беше најавен само за азиско-пацифичкиот пазар. Овој уред на Samsung потсетува на BlackBerry уредите, па како и кај нив има QWERTY тастатура. Освен нив, ќе им биде конкуренција и на Palm Treo 650 и 700, Motorola Q и Nokia E61. Покрај стандардните опции, како Windows Mobile 5, камерата од 1.3 мегапиксели и поддршката за мултимедија, SGH-i320 најмногу ќе ги привлече бизнис корисниците и со под-

дршката за push E-mail и EDGE. Овој уред доаѓа со 120 MB интерна меморија и со простор за microSD картичка, а не се познати цената и датумот на пристигнување на европскиот пазар.



ВИРУСИТЕ ДВОЈНО ЌЕ СЕ ЗГОЛЕМАТ ВО 2008



Иако најверојатно зад нас е времето на големото ширење на вирусите, сепак е во пораст вкупното количество малициозен софтвер, кој им се заканува на сите на мрежата. Вака барем велат од McAfee, а како потврда на својата теза напомуваат дека овој месец во својата база на закани ја додале дваесетилјадитата дефиниција, а очекуваат годинава оваа бројка двојно да се зголеми. Антивирусните производи на McAfee ги користат овие дефиниции како дигитални отпечатоци, кои означуваат софтвер кој не би смеле да го активираме на нашите компјутери. Jimmy Kuo, истражувач во McAfee Avert Labs, вели дека последниве неколку години креаторите на вирусите значително напредувале и дека сега создаваат повеќе малициозен софтвер отколку било кога порано. Тоа укажува на фактот дека хакерите стануваат попрофесионални и наместо да бараат слава, пишувајќи свои вируси сега бараат пари, односно создаваат вируси кои ќе поминат помалку медиумски забележани, но со чија помош ќе можат да заработат.



iDEA


Еве уште еден уред кој може да помогне во намалувањето на многуте жици во вашиот дом. iDEA Wireless Home Dock е безжичен broadcast систем за испраќање на вашата омилена музика до receiver-от (кој може да биде било што, од линија, слушалка и од слични работи). Доаѓа во две верзии: 900 мегахерцна фреквенција и надворешна антена или 2.4 гигахерцна фреквенција со вградена антена. На iDea уредот можете да споите iPod или преку 3.5 милиметарскиот конструктор било кој аудио уред, а исто така, постои и приклучок за Sony PlayStation Portable конзолата.



NOKIA LOVE - МОБИЛЕН ЗА ДАМИ



Компанијата Nokia на пазарот ќе претстави многу привлечен мобилен телефон за дами. Мобилен телефон Nokia 3230 love содржи романтични игри, мелодии mp4 и памти до 1 GB. Во телефонот, точно во менито, главен е дневникот. Тоа е пријатна особина на моделот, благодарение на "дневникот" може да дознаете, да прочитате и никогаш ништо да не заборавите. Цената на овој модел ќе изнесува околу 250 американски долари, а на пазарот ќе се појави на крајот на третото тромесечие на 2006 година.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ